



МАКЕДОНСКАТА ДИНАСТИЈА НА ПТОЛЕМЕИТЕ

Сосема точно се знае родословната линија од Птолемеј Први до Клеопатра Седма!

Во низа денешни сериозни енциклопедии и публикации потенцирано е македонското етничко потекло на Клеопатра Седма.



Пишува:
Александар ДОНСКИ

Птолемеј Втори бил наследен од својот син Птолемеј Трети (околу 282-221 пред Христа). Тој успеал да ја припои Киренајка кон Египет. Исто како и татко му, и тој ја збогатил библиотеката во Александрија и ја поддржувал уметноста. Во негово време економијата на Египет доживеала уште поголем процут.

Потоа на власт дошол Птолемеј Четврти чија сопруга исто се викала Арсиноја. Тој не владеел долго и бил наследен од својот син Птолемеј Петти, кој формално дошол на власт по смртта на својот татко, кога имал само пет години. Тогаш практично власта во Египет била во рацете на корумпираните министри на Птолемеј Четврти, што довело до последици по државата. Птолемеј Петти имал сестра, по име Арсиноја (Трета). Користејќи ја ваквата состојба и таа посакала да дојде на власт. Но, во тоа не успеала бидејќи била убиена, веројатно по налог на корумпираните министри. Практично Птолемеј Петти бил само формален владетел на Египет. Кога наполнил шеснаесет години, бил оженет со Клеопатра Прва, која била ќерка на Антиох Трети, македонски крал од династијата на Селевкидите. Во бракот со Клеопатра Прва му се родиле два сина. Птолемеј Петти умрел на возраст од дваесет и осум години. Се смета дека бил отруен. Него го наследил синот Птолемеј Шести кој, исто така, имал само пет години кога умрел неговиот татко.

ПРЕДЦИТЕ НА КЛЕОПАТРА

Птолемеј Шести (околу 186 - 145 пред Христа), исто така, немал среќа во владеењето со Египет. Тој војувал против Антиох Четврти (кралот на Селевкидите, при што бил заробен. Тогаш бил заменет од својот брат Птолемеј Седми. По падот на Антиох Четврти Птолемеј Шести се вратил на престолот во Египет и заеднички владеел со својот брат Птолемеј Седми. Подоцна избил судир меѓу нив. Во 145 година пред Христа на власт во Египет дошол Птолемеј Осми



кој, исто така, бил син на Птолемеј Петти. Тој бил опишан како суров владетел, иако вовел либерални реформи во религиозните институции. Бил оженет со Клеопатра Трета. Во бракот им се родиле два сина (Птолемеј Деветти и Птолемеј Десетти Александар) и три ќерки (Клеопатра Четврта, Клеопатра Трифена и Клеопатра Селена). Птолемеј Осми умрел во 116 година пред Христа. Престолот на Египет тогаш дошол во рацете на неговата жена Клеопатра Трета. Таа го форсирала својот помлад син Птолемеј Десетти, како нов владетел на Египет, иако граѓаните на Александрија повеќе сакале Птолемеј Деветти да им биде крал. Птолемеј Деветти прво бил поставен за гувернер на Кипар, но под притисок на граѓаните на Александрија, бил вратен да владее со

Египет. Подоцна неговата мајка Клеопатра Трета го обвинила дека наводно подготвувал заговор против неа и повторно успеала да го испрати на Кипар. Наместо него, на престолот повторно дошол неговиот помлад брат Птолемеј Десетти. Клеопатра Трета умрела во 101 година пред Христа. Птолемеј Десетти останал да владее со Египет како мошне непопуларен крал. Загинал во една битка во 88 година пред Христа. По неговата смрт, Птолемеј Деветти се вратил од Кипар во Египет и повторно станал крал. Тој владеел со Египет уште осум години, сè до својата смрт. Птолемеј Деветти имал два сина, но тие умреле како мали деца. Поради тоа, бил наследен на престолот од својата ќерка Клеопатра Береника. Според египетската традиција (според која секоја жена владетелка морала да има крај себе личност од машкиот пол за да може да владее) Клеопатра Береника била принудена да се омажи за својот братучед Птолемеј Единаесетти, кој бил син на Птолемеј Десетти. Но, само по деветнаесет дена од свадбата Птолемеј Единаесетти ја убил својата сопруга Клеопатра Береника. Тоа ги разгневило граѓаните на Александрија, кои насилно влегле во кралскиот дворец и го убиле својот крал Птолемеј Единаесетти. Тогаш во Египет завладеал хаос. На престолот дошол Птолемеј Дванаесетти, кој бил син на Птолемеј Деветти и кој владеел до својата смрт во 51 година пред Христа. Тој имал четири ќерки и два сина. Една од неговите ќерки била Клеопатра Седма. Всушност, тоа е познатата египетска кралица Клеопатра, чие име денес е познато во цел свет. Значи, најславната египетска кралица всушност била етничка Македонка! Таа била далечна правнука на Александровиот генерал и другар од детството Птолемеј Лагов.

СВЕДОШТВА ЗА МАКЕДОНСКОТО ПОТЕКЛО

Денес не постои ниту една сериозна и објективна историска енциклопедија или друга публикација, во која не е потенцирано македонското етничко потекло на Клеопатра Сед-



MACEDONIAN PTOLEMAIC DYNASTY

The genealogical line from Ptolemy I up to Cleopatra VII is completely known!

In many serious modern encyclopedias and publications is emphasized the Macedonian ethnic origin of Cleopatra VII.

Written by:

Alexander DONSKI

Ptolemy II has been inherited from his son Ptolemy III (around 282-221 before Christ). He succeeded to put together Cirenica with Egypt. Same as his father, he has enriched the Alexandrian library. He supported the art. During his time, the economy in Egypt was flourishing.

Then, Ptolemy IV came in power, which wife was named Arsinoe. He has ruled long time. He has been inherited from his son Ptolemy, which formally came on power after his father death, when he was five years old. Then, practically the authority in Egypt was in the hands of the corrupted ministers of Ptolemy IV that has consequences on the state. Ptolemy V has sister, named Arsinoe (Third).

Using the situation, she has wanted to come in power. But, she didn't succeed because she was murdered, probably from the corrupted ministries. Practically, Ptolemy V was formally ruler of Egypt. When he was sixteen, he was married with Cleopatra I, which was daughter of Antioch III, Macedonian king from the Seleucids Dynasty. In the marriage with Cleopatra I, two sons were born. Ptolemy V has died in his twenty-eight year. It is considered that he was poisoned. He has been inherited from his son Ptolemy VI, which was also only five years old when his father died.

ANCESTORS OF CLEOPATRA

Ptolemy VI (around 186-145 before Christ), also, didn't have lucky in his ruling

of Egypt. He waged war against Antioch IV (King of the Seleucids) and he was imprisoned. At that time, he was replaced from his brother Ptolemy VII. After the Antioch IV fall, Ptolemy VI returned on the throne and has ruled together with his brother Ptolemy VII. Later there was a clash between them. In 145 year before Christ, on the throne of Egypt comes Ptolemy VII, which was also son of Ptolemy V. He was described as brutal ruler, even though he has brought liberal reforms in the religious institutions. He was married with Cleopatra III. In that marriage two sons



were born (Ptolemy IX and Ptolemy X Alexander) and three daughters (Cleopatra IV, Cleopatra Trephe, Cleopatra Selena). Ptolemy VIII has died in 116 year before Christ. Then the throne has come in the hands of Cleopatra III. She has forced her younger son Ptolemy X for the ruler of Egypt, even though the citizens of Alexandria have more wanted Ptolemy IX for their king. Ptolemy IX first was appointed for governor of Cyprus, but under the pressure of the Alexandrians citizens he was returned to rule with Egypt. Later, his mother has accused him for conspiracy against her and she again succeeded to return him in Cyprus. On his place has come his younger brother Ptolemy X. Cleopatra III has died in 101 year before Christ. Ptolemy X has staid to rule with

Egypt as very unpopular king. He was killed in one battle in 88 year before Christ. After his death, Ptolemy IX has returned from Cyprus in Egypt and he has again become king. He has ruled eight years, until his death. Ptolemy IX has two sons, but they have died as small children. Because of that, he was inherited from his daughter Cleopatra Bernice. According to the Egypt tradition (every woman which is ruler must have man beside her) Cleopatra Bernice was forced to married with her cousin Ptolemy XI, which was son of Ptolemy X. But only nineteen days after the wedding, Ptolemy XI has killed his wife Cleopatra Bernice. That has infuriated the Alexandrian citizens and they have entered in the king's castle and murdered their king Ptolemy XI. On the throne has come Ptolemy XII, which was son of Ptolemy IX and he has ruled until his death in 51 year before Christ. He has four daughters and two sons. One of his daughters was Cleopatra VII. She was the famous queen of Egypt, which name is well known today all over the world. The most famous queen of Egypt was Macedonian by origin! She was distant great-granddaughter of the Alexandrian general and friend from the childhood Ptolemy Lagov.

TESTIMONIES FOR THE MACEDONIAN ORIGIN

Today either one serious and objective historical encyclopedia or other publication exists; in which is not emphasize the Macedonian ethnic origin of Cleopatra VII. We will give few examples as proof.

In the CD encyclopedia dedicated to the world history under the title: "**Chronicle Encyclopedia of History**" (USA, 1997), in the chapter for Cleopatra VII (**Chronology**) we read:

"In 69 year, the third daughter of one Macedonian Pharaoh of Egypt, Ptolemy XII was born".

On the Internet edition of the world famous research corporation "**Discovery Communications**" about the short biography of Cleopatra we read:

"Cleopatra was Macedonian by origin" (Copyright 1999 Discovery Commu-



МАКЕДОНСКА КАУЗА

ма. Ке наведеме неколку примери во поткрепа на ова.

Во ЦД енциклопедијата посветена на светската историја под наслов: "**Chronicle Encyclopedia of History**" (USA, 1997), во поглавието за Клеопатра Седма (**Chronology**) читаме:

"Во 69 година се родила третата ќерка на еден од македонските фараони на Египет, Птолемеј XII".

Во Интернет изданието на светски познатата истражувачка корпорација "**Discovery Communications**" во врска кратката биографија на Клеопатра читаме:

"По потекло Клеопатра била Македонка" (Copyright © 1999 Discovery Communications Inc.).

Во Интернет изданието на Riverworld penmush org, во врска со етничкото потекло на Клеопатра читаме:

"Клеопатра била висока и витка жена од чисто македонско потекло" (Cleopatra VII Thea Philopater, description <http://riverworld.pennmush.org/~alanz/rw-pbem/bg/chars/cleopatra.html>).

Во подолгата статија за Клеопатра, објавена во историската публикација во издание на ИнтерОз од САД, во врска со етничкото потекло на оваа славна египетска кралица, читаме:

"Клеопатра била енергична македонска кралица. Таа била брилијантна жена, која сонувала за голема светска империја. За малку и ќе успеела во тоа... Единствен владетел кој може да фрли сенка врз фасцинантноста на Клеопатра бил Александар, кој исто така бил Македонец... Птолемиите биле по потекло Македонци, кои владееле со Египет како фараони. Клеопатра била последниот египетски фараон" (подетално во: Cleopatra VII, Ptolemaic Dynasty, Design, Layout and Graphic Art by Jimmy Dunn, an Inter City Oz Inc Employee USA, 1996).

nication Inc). On the Internet edition of Riverworld penmush org, about the Cleopatra's origin we read:

"Cleopatra was high and slim woman from the clean Macedonian origin" (Cleopatra VII Thea Philoper, description <http://riverworld.pennmush.org/~alanz/rw-pbem/bg/chars/cleopatra.html>). In the longer paragraph for Cleopatra, published in the historical publication in edition of the InterOz from USA, about the ethnic origin of this famous Egypt queen, we read:

"Cleopatra was energetic Macedonian queen. She was a brilliant woman, which has dreamed for her own empery. Almost she succeeded... The only ruler that can cast a shadow on fascinating Cleopatra was Alexander, which was also Macedonian... the Polemics were also Macedonians by origin, which have ruled with Egypt as pharaohs. Cleopatra was the last pharaoh of Egypt" (more details in: Cleopatra VII, Ptolemaic Dynasty, Design, Layout and Graphic Art by Jimmy Dunn, an Inter City Oz Inc Employee USA, 1996).

(продолжува)

(continue)

РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПААТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплатата за 2005 година ќе го добиете засета **Единствено Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **P-РЕГИСТАР** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиеното CD и по запитување на процедурата за неговото користење. Вие ќе имате можност секундно да го ажурирате P-РЕГИСТАР. По пат на најдовестовната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги следувате измените. **ВЕЗНАШ** во шириното објавување. Постојната горлина тема за спорото претставме на подготвите с веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно **CD на крајот на 2005 година** со списанието **Репрезент и Даночен ПРАКТИКУМ** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМПОНЕНТИ:

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за артефакти на стручно списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-РЕГИСТАР** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржински е многу разновиден, ги разработува диле инфактуелни и најгорливи теми од селогоспството, работеше, почнувајќи од даноките, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, бизнис дичајето и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, ви даваме првично стручно од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на доддена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добивка и данокот на имот. **Специјалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи уштешто за составување на годишна сметка. **P-РЕГИСТАР** е во пластични корници, со подвижни листови во основното издание во кое се содржани уштешто и диле водето што Ви се потребни во секундношното работеше и координирање се ажурираат.

P-РЕГИСТАР е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Упатствени сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

P-РЕГИСТАР на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница на појавување за добивање еште додатоци се однапред дадени шифра. Користете ја нашата е-пошта!

ЕДНА ПРЕТПААТА ЗА:

- 25 СПИСАНИЈА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 P-РЕГИСТАР X
- 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со била
Вера Рафајловска

- 12 Списанија РЕПРЕЗЕНТ
- 12 Броја ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ
- 1 P-РЕГИСТАР со основна вложка со преку 300 страници и 16 дополнувања
- 1 Специјално издание НОВО
- 2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА 14.700 ДЕНАРИ